

## РЕФЕРАТ

**ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ЗА НАСТАВНО-  
НАУЧНАТА ОБЛАСТ ИНФЕКТОЛОГИЈА НА ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ  
НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП**

Со Одлука бр 2002-125/4 од 26.4.2017 година, донесена на 182. седница на Наставно-научниот совет на Факултет за медицински науки, одржана на 26.4.2017 година, определени сме за членови на Рецензентска комисија за избор на наставник во насловно звање за наставно-научната област *инфектологија* на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ на 10 април 2017 година и во предвидениот рок се пријави доц. д-р Вело Марковски, доктор на медицински науки, доцент на Факултет за медицински науки при УГД – Штип.

Врз основа на приложената документација од кандидатот, чест ни е на Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип да му го поднесеме следниов

## ИЗВЕШТАЈ

*Биографски податоци*

**Доцент д-р Вело Марковски** е роден на 11 мај 1958 година во село Папрадиште, Велешко. Во 1977 година се запишува на Медицински факултет во Скопје и студиите по медицина ги завршува во 1983 година. Во текот на студирањето е активен во младинските организации на факултетот, четири години е член на претседателството на Младинската организација на Медицинскиот факултет во Скопје, а со свои студентски трудови учествува и на три конгреси на студентите по медицина и стоматологија на Југославија (Приштина, Сараево и Врњачка Бања). Од 1984 година доцент д-р Вело Марковски работи како лекар во Македонска Каменица. Воениот рок го служи во Нови Сад и како лекар стажист во Босилеград. Од 1986 до 1992 година работи како лекар во службата за Итна медицинска помош во Скопје, а од 1992 година до 2010 година е вработен како лекар специјалист во Инфективната клиника при Клиничкиот центар во Скопје. Специјализацијата по инфектологија ја завршува на 3 април 1996 година. Во периодот од 1999 до 2002 година е директор на ЈЗУ Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје. Во периодот од 1999 до 2006 година е национален координатор за горнореспираторни инфекции. Во периодот од 1999 до 2002 година е член на Комисијата за заштита од заразни заболувања при Министерството за здравство на Р Македонија. Во периодот од 1999 до 2001 година е член на Советот на министерот за иселеништво, задолжен за здравствените работници во дијаспората. Претседател е на Првиот семакедонски конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите, кој се одржал од 27 до 30 јули 2000 година во Охрид. Претседател е на невладините организации „Димитрија Чуповски“ и „Семакедонско здружение на лекарите, стоматолозите и фармацевтите“. Во 2008 година посетува обука од областа на здравствен менаџмент и го положува испитот за директор на јавна здравствена установа. Во декември 2012 година е избран за доцент на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип. Од 2012 до 2017 година, доцент д-р Вело Марковски учествува во организационите одбори на неколку научни манифестации организирани од Факултетот за медицински науки при УГД - Штип. Покрај тоа, активно учествува во студиите за медицински специјализации, а е учесник и во изработката на елаборатите за Општа медицина, Медицински сестри и Медицински лаборанти на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип.

## *Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање доцент*

Доцент д-р Вело Марковски е доктор по медицински науки, а неговата научноистражувачка работа е главно фокусирана на инфективните заболувања.

Д-р Вело Марковски е избран за доцент од областа клиничка медицина (инфектологија) во 2012 година на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип (Универзитетски билтен – УГД, број 92).

Има доставено сепарати од најмалку 30 научноистражувачки трудови и публикации, од кои 5 се трудови публикувани во списанија со фактор на влијание (импакт фактор).

Автор е на еден учебник и една монографија публикувана на англиски јазик.

Автор е на една скрипта.

Автор е на практикум.

Научните трудови со кои доцент д-р Вело Марковски ги исполнува законските критериуми за избор во звање вонреден професор се:

Бр.	Автор	Наслов на трудот	Списание	Години на излегување на трудот и импакт фактор
1	Gulaboski, Rubin and <b>Markovski, Velo</b> and Zhu, Jihe	<i>Redox chemistry of coenzyme Q—a short overview of the voltammetric features.</i>	Journal of Solid State Electrochemistry, 20 (2016) 1-10. ISSN 1432-8488	<b>Impact Factor = 2.327</b>
2	Gulaboski, Rubin and Bogeski, Ivan and Kokoskarova, Pavlinka and Haeri, Haleh H. and Mitrev, Sasa and Stefova, Marina and Stanoeva, Jasmina Petreska and <b>Markovski, Velo</b> and Mirceski, Valentin and Hoth, Markus and Kappl, Reinhard	<i>New insights into the chemistry of Coenzyme Q-0: A voltammetric and spectroscopic study.</i>	Bioelectrochemistry, 111 (2016) 100-108. ISSN 15675394	<b>Impact Factor = 3.556</b>
3	Chibishev, Andon and <b>Markovski, Velo</b> and Smokovski, Ivica and Shikole, Emilija and Stevcevska, Aleksandra	<i>Nutritional therapy in the treatment of acute corrosive intoxication in adults.</i>	Mater Sociomed, 28 (2016). pp. 66-70.	<b>Impact Factor = 0.780</b>
4	Zdravkovska, Milka and Stojmanovski, Zharko and Taleski, Vaso and Jovevska, Svetlana and <b>Markovski, Velo</b>	<i>Public Health Aspects of Human Brucellosis in the Republic of Macedonia.</i>	Macedonian Journal of Medical Sciences, 6 (2013). pp. 446-449. ISSN 1857-5773	<b>Impact Factor = 0.139</b>
5	Stojmanovski, Zharko and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Jovevska, Svetlana and <b>Markovski, Velo</b>	<i>Human Brucellosis in the Republic of Macedonia by Regions Depending on Vaccination Procedures in Sheep and Goats.</i>	Macedonian Journal of Medical Sciences, 7 (2014). pp. 135-140. ISSN 1857-5773	<b>Impact Factor = 0.139</b>
6	Vasileva, Dance and Izov, Nikolai and Maznev, Ivan and Lubenova, Daniela and Mihova, Marija and <b>Markovski, Velo</b> and Nistor Cseppento, Carmen	<i>Changes in kinetic parameters of gait in patients with supratentorial unilateral stroke in chronic period</i>	Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 5 (2017). pp. 201-206. ISSN 1857-9655	<b>Списанието излегува од 2012 година (5 години) меѓународно списание</b>

**Наставно-образовна и научноистражувачка дејност**

Од доставените биографски податоци може да се заклучи дека доцент д-р Вело Марковски има огромно искуство од областа на инфектологијата и инфективните заболувања. Доцент д-р Вело Марковски во последните пет години држел настава на неколку предмети на прв, втор и трет циклус студии на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип. На прв циклус студии бил ангажиран на предметите Инфективни болести 1 и 2 за студентите на Општа медицина, Инфективни болести за студентите на Дентална медицина, Инфективни болести за студентите од стручните студии Медицински сестри, Медицински лаборанти и Акушерки. Покрај тоа, ангажиран е и за предметот Прва помош за студентите од академските и стручните студии, како и за предметот Сексуално преносливи заболувања. Активно учествува и во наставата и обуката на медицинските специјализации што се организирани на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип. Покрај тоа, доцент д-р Вело Марковски учествува и на голем број релевантни конференции и други научни манифестации од областа на неговото поле на работа.

Во последните 20 години доцент д-р Вело Марковски бил учесник во неколку меѓународни и домашни проекти. Покрај тоа, член е на голем број научни друштва и организации од подрачјето на медицината. Тој е еден од основачите на симулациски центар за прва помош на ФМН при УГД - Штип.

**Листа на трудови и евалуација на трудовите за изборот на доцент д-р Вело Марковски (публикувани во последните 5 години)**

Gulaboski, Rubin and **Markovski, Velo** and Zhu, Jihe (2016) *Redox chemistry of coenzyme Q—a short overview of the voltammetric features*. Journal of Solid State Electrochemistry, 20. pp. 1-10. ISSN 1432-8488 <http://eprints.ugd.edu.mk/15913/>

Во рамките на овој труд авторите прават детален преглед за хемиските и физиолошките својства на соединенијата од фамилијата на коензим Q. Притоа, посебно внимание е посветено на антиоксидативните и металокомплексирачките својства на овие соединенија, како и на нивната примена за спречување на определени заболувања предизвикани од реактивни честички на кислородот. Посебно внимание е посветено на ефектите на овие соединенија врз својствата на макрофагите.

Gulaboski, Rubin and Bogeski, Ivan and Kokoskarova, Pavlinka and Haeri, Haleh H. and Mitrev, Sasa and Stefova, Marina and Stanoeva, Jasmina Petreska and **Markovski, Velo** and Mirceski, Valentin and Hoth, Markus and Kappl, Reinhard (2016) *New insights into the chemistry of Coenzyme Q-0: A voltammetric and spectroscopic study*. Bioelectrochemistry, 111. pp. 100-108. ISSN 15675394 <http://eprints.ugd.edu.mk/15914/>

Во овој труд се опишани својствата на нови витамини, деривати на соединението коензим Q-0, кои покажуваат исклучителни антиоксидативни својства. Антиоксидативниот капацитет на новите витамини, нивните структури и нивниот потенцијал за неутрализација на реактивните честички на кислородот се покажани со помош на современи спектроскопски и електрохемиски техники. Посебно внимание е посветено на влијанието на новите витамини врз својствата на канцерогените клетки од меланома.

Chibishev, Andon and **Markovski, Velo** and Smokovski, Ivica and Shikole, Emilija and Stevcevska, Aleksandra (2016) *Nutritional therapy in the treatment of acute corrosive intoxication in adults*. Mater Sociomed, 28 (1). pp. 66-70. <http://eprints.ugd.edu.mk/17098/>

Во рамките на овој труд е покажано дејството на нутритивна терапија во случаи каде што има корозивна интоксикација кај возрасни пациенти. Применетиот протокол успешно функционира и е применет кај пациенти кои се здобиле со труење со употреба на корозивни материи, како што се некои минерални киселини.

Zdravkovska, Milka and Stojmanovski, Zharko and Taleski, Vaso and Jovevska, Svetlana and **Markovski, Velo** (2013) *Public Health Aspects of Human Brucellosis in the Republic of Macedonia*. Macedonian Journal of Medical Sciences, 6 (4). pp. 446-449. ISSN 1857-5773 <http://eprints.ugd.edu.mk/8963/>

Во овој труд е претставена епидемиолошка студија за последиците и ефектите на бруцелозата во Република Македонија во последните 30-тина години.

Stojmanovski, Zharko and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Jovevska, Svetlana and **Markovski, Velo** (2014) *Human Brucellosis in the Republic of Macedonia by Regions Depending on Vaccination Procedures in Sheep and Goats*. Macedonian Journal of Medical Sciences, 7 (1). pp. 135-140. ISSN 1857-5773 <http://eprints.ugd.edu.mk/9701/>

Во овој епидемиолошки труд авторите изнесуваат податоци за ефектите од вакцинацијата кај козите и овците, како директен ефект врз спречувањето на ширењето на болеста бруцелоза кај населението во Македонија.

Vasileva, Dance and Izov, Nikolai and Maznev, Ivan and Lubenova, Daniela and Mihova, Marija and **Markovski, Velo** and Nistor Cseppento, Carmen (2017) *Changes in kinetic parameters of gait in patients with supratentorial unilateral stroke in chronic period*. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 5 (2). pp. 201-206. ISSN 1857-9655 <http://eprints.ugd.edu.mk/17733/>

Во овој труд авторите посветуваат внимание на кинетичките промени во локомоторните параметри на одењето на пациенти со преживеан мозочен удар. Притоа, направени се физиолошки и инструментални испитувања што се во директна корелација со интензитетот на ударот.

Boev, Blazo and **Markovski, Velo** and Boev, Ivan (2016) *Moissanite Meteorite in Territory of the Republic of Macedonia*. Geologica Macedonica, 4 (2). pp. 421-424. ISSN 0352-1206 <http://eprints.ugd.edu.mk/16560/>

Во овој труд авторите ги покажуваат структурните својства на минералот мојсанит, кој е минерал од вонземско потекло и е еден од минералите со најголема цврстина. Истиот има примена во изработка на прецизни медицински делови за инструменти што се применуваат во хирургијата.

#### **Учебници, скрипти и практикуми објавени во последните 5 години од доцент д-р Вело Марковски**

**Markovski, Velo** (2015) *И животот е сексуално пренослив: сексуално преносливи заболувања*. Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје. ISBN 978-608-65916-0-1 **учебник**, <http://eprints.ugd.edu.mk/15332/>

**Markovski, Velo** (2013) *Influenza: Epidemics and Pandemics*. LAP Publishing, Germany. ISBN 365949478X <http://eprints.ugd.edu.mk/8409/>

**Markovski, Velo** (2014) *Сексуално преносливи болести - скрипта за студентите на Општа медицина при ФМН, УГД Штип*. ISBN 978-608-244-122-1.

1. **Марковски Вело**, Инфективни болести, Практикум, 2017.

#### **Трудови презентирани како постери или усни излагања на меѓународни конгреси и симпозиуми:**

**Markovski, Velo** (2015) *Клинички разлики помеѓу ХИВ позитивност и СИДА*. In: Трибина: „Играј сигурно - сида стоп“, 1 Dec 2015, Stip, Macedonia.

Nikolovski, Robert and Denchovska, Kristina and Mladenovski, Goran and **Markovski, Velo** (2015) *Analysis of the Pap test results by age groups in the area of Kriva Palanka*. In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.

Joveva, Stefanija and Taleski, Vaso and **Markovski, Velo** (2015) *HPV virus as a cause of cancer of the cervix in R.Macedonia*. In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.

Stojanovska, Dijana and **Markovski, Velo** (2015) *Incidence of breast cancer in Macedonia*. In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.

Vukovikj, Viktorija and **Markovski, Velo** (2015) *Morbidity and mortality of malignant neoplasms in Macedonia*. In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.

Kuzmanovski, Petar and **Markovski, Velo** (2015) *Systemic fungal infections in hematological malignancies*. In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.

Taleski, Vaso and Bosnakovski, Darko and Zdravkovska, Milka and **Markovski, Velo** and Stojanovska, Zdenka and Jovevska, Svetlana (2015) *Where Nanotechnology and Nanomedicine meet – Applications and Potential Risks*. In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences - Current achievements and future perspectives in medical and bio-medical research, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.

Ramov, Leonid and **Markovski, Velo** (2015) *Control of the psychiatric disorders in the Republic of Macedonia*. In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.

Simona, Kamcheva and **Markovski, Velo** (2015) *Incidence of patients with chronic renal failure in Skopje*. In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.

Gulaboski, Rubin and **Markovski, Velo** (2015) *Voltametry of Biomaterials*. In: SOE DAAD Workshop Biomaterials, 17-21 Sept 2015, Ohrid, Macedonia.

Gulaboski, Rubin and **Markovski, Velo** (2015) *Voltammetry of Medical Biomaterials*. In: SOE DAAD Workshop Biomaterials, 17-21 Sept 2015, Ohrid, Macedonia.

**Markovski, Velo** (2014) *Зоонозите како ризик фактор за професионално заболување на ветеринарите и ветеринарните техничари*. In: Инфективни болести-нови предизвици и професионална изложеност, 31 Oct 2014, Skopje, R.Makedonija.

Zdravkovska, Milka and Zisovska, Elizabeta and Taleski, Vaso and **Markovski, Velo** and Handziski, Zoran and Jovevska, Svetlana (2014) *Практикување на медицина и стоматологија базирана на докази*. In: Научен симпозиум: Медицина и стоматологија базирана на докази, 18 Oct 2014, Stip, Republic of Macedonia.

Zdravkovska, Milka and Ejub, Gjusha and Popovska, Katja and Taleski, Vaso and **Markovski, Velo** and Jovevska, Svetlana (2014) *Chronic kidney disease – public health problem in Republic of Macedonia*. In: 48. International Congress: Days of preventive medicine, 23-26 Sept 2014, Nis, R. Serbia.

**Markovski, Velo** and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Shishkova, Dijana and Debreslioska, Angela (2014) *Епидемиолошки карактеристики на грипот во Р. Македонија*. In: 5-th Congress of Macedonian Microbiologists with International Participation, 28-31 May 2014, Ohrid, Macedonia.

Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and **Markovski, Velo** and Danilova, Marina (2014) *Marine mammal Brucella species – potential new re-emerging pathogens (Brucella видови кај морски цицачи- нови потенцијално опасни патогени микроорганизми)*. In: 5-th Congress of Macedonian Microbiologists with International Participation, 28-31 May 2014, Ohrid, Macedonia.

**Markovski, Velo** and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Angelovska, Bistra (2014) *Xenatutis B*. In: Научен симпозиум: Ризични пациенти, ризични состојби во стоматологijата, 29 March 2014, Stip, R. Makedonija.

Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and **Markovski, Velo** and Angelovska, Bistra (2014) *Значење на HIV/AIDS во денталната медицина*. In: Научен симпозиум: Ризични пациенти, ризични состојби во стоматологijата, 29 March 2014, Stip, Macedonia.

Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and **Markovski, Velo** and Danilova, Marina and Jovevska, Svetlana (2013) *Combating brucellosis - new trends and new challenges*. In: Naučno-stručni simpozijum “Brucelozu u Jugoistočnoj Evropi”, 16-19 Oct 2013, Nis, Serbia.

Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and **Markovski, Velo** and Bosnakovski, Darko and Mrenoski, Slavco (2013) *Control of Human Brucellosis in Endemic Area - Challenge for Veterinary and Human Medicine*. In: IX Kongres mikrobiologa Srbije, 30 May - 01 June 2013, Beograd, Srbija.

Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and **Markovski, Velo** (2013) *Francisella Tularensis - Potential Biological Agent*. In: The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, 15-18 May 2013, Tirana, Albania.

Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Mrenoski, Slavco and **Markovski, Velo** and Bosnakovski, Darko (2013) *Human Brucellosis in Macedonia: Past and Present*. In: The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, 15-18 May 2013, Tirana, Albania.

Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and **Markovski, Velo** and Kuzmanovska, Gordana and Jovevska, Svetlana and Danilova, Marina (2013) *Salmonella toxoinfections in Republic of Macedonia in the period from 1999 to 2010 – epidemiological approach*. In: The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, 15-18 May 2013, Tirana, Albania.

### ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Доцент д-р Вело Марковски е доктор по медицински науки и единствен пријавен кандидат на конкурсот за избор на еден наставник во наставно – научно звање од областа инфектологија. Неговата научноистражувачка работа е главно фокусирана на инфективните и сексуално преносливите заболувања. Покрај тоа, кандидатот дава голем придонес во студирањето и синтезата на нови витамини што потенцијално може да се применуваат во разни гранки на медицината, како инфектологијата и дерматовенерологијата. Доцент д-р Вело Марковски е автор на 60-тина трудови публикувани во списанија со импакт фактор, како и во меѓународни научни списанија од областа на медицинските науки. Доцент д-р Вело Марковски дава голем придонес во развојот на клиничката медицина на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип. Тој е автор на еден учебник, една монографија, една скрипта и еден практикум наменети за студентите што студираат на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип. Неговото искуство од областа на инфективните болести е неспорно, додека неговите експертизи од областа на инфектологијата се значителни за институциите во Македонија при справувањето со голем број инфективни заболувања.

Врз основа на приложениот материјал, како и личното познавање на кандидатот, Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип да го избере доцент д-р Вело Марковски во звање *вонреден професор во наставно-научната област инфектологија* на Факултет за медицински науки при УГД - Штип.

### РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

**Проф. д-р Никола Пановски, редовен професор на Медицински факултет, УКИМ, Скопје, претседател, с.р.**  
**Проф. д-р Горѓи Шуманов, редовен професор, Факултет за медицински науки, УГД Штип, член, с.р.**  
**Проф. д-р Тане Маркоски, редовен професор, Факултет за медицински науки УГД Штип, член, с.р.**

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ НА  
доцент д-р Вело Марковски

Р. бр.	Наставно-образовна дејност	Поени				Вкупно
		Во земјава		Во странство		
		број	поени	број	поени	
1.	Избран во доцент на ФМН при УГД - Штип (во декември 2012)	1	30			30
2.	Рецензиран учебник (реден број 8)	1	15			15
3.	Рецензирана скрипта (реден број 10)	1	8			8
4.	Рецензиран практикум (реден број 11)	1	4			4
	<b>ВКУПНО</b>					<b>57</b>
Р. бр.	Научноистражувачка дејност и стручно-уметнички активности	Поени				Вкупно
		Во земјава		Во странство		
		број	поени	број	поени	
2.	Труд со оригинални научни резултати објавен во научно/стручно списание опфатено во (СЦИ / ЦА / останати) Кандидатот има 5 труда публикувани во списанија со фактор на влијание (трудовете со реден број од 1 до 5) Кандидатот има 2 (два) труда публикувани во меѓународни научни списанија и тоа трудовете од 6 и 7 опишани во овој извештај			5	9	45
				2	6	12
3.	Труд со оригинални научни резултати, објавени во зборник од трудови на научен собир Во странство – кандидатот има вкупно 23 труда објавени или презентирани на интернационални научни манифестации, трудовете со реден број 12-34, од нив 4 се во странство (реден број 31 до 34)	20	1	4	2	28
	<b>ВКУПНО</b>					<b>85</b>
Р. бр.	Стручно-апликативна дејност и организациско-развојна дејност	Поени				Вкупно
		Во земјава		Во странство		
		број	поени	број	поени	
5.	Учесник во научен проект во странство (DAAD From Molecules to Functionalized Materials, Germany 2013-2016)			1	8	8
6.	Објавена книга (монографија) во странство (реден број 9)			1	15	15
	<b>ВКУПНО</b>					<b>23</b>
	<b>ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ ОБЛАСТИ (НО, НИ, САОР)</b>					<b>165</b>